



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИ

1830

Službeni vjesnik SR
Makedonija

2

91001 Skopje
lah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува по издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 21 ноември 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 63

ГОД. XLII

Цена на овој број е 440 динари. – Претплата за 1986 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

909.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 ноември 1986 година.

П бр. 632
19 ноември 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Член 1

Во Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73 и 9/76), член 1 се менува и гласи:

„Со овој закон се уредуваат: вршењето на статистички истражувања од интерес за целата земја, објавувањето и давањето на статистички податоци што произлегуваат од меѓународните обврски и соработка со соодветните меѓународни организации.“

Член 2

По член 1 се додава нов член 1а, кој гласи:

„Член 1а

Со статистичките истражувања од интерес за целата земја (во натамошниот текст: статистичките истражувања) се обезбедуваат во општествениот систем на информирање податоци и информации за состојбата во одделни области на општествениот живот, состојбата и движењето на населението, економските и други појави и други податоци и информации од интерес за субјектите на општествениот систем на информирање на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Статистичките истражувања од став 1 на овој член се утврдуваат со програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја, што ја донесува Собранието на СФРЈ.

Со програмата на статистичките истражувања се обезбедува, во согласност со единствениот систем, исклучување на повеќекратното присобирање на идентични податоци и информации.“

Член 3

Член 2 се менува и гласи:

„Статистичките истражувања, во смисла на овој закон, опфаќаат: утврдување на методолошката основа на статистичките истражувања (дефиниции на статистичките единици, обележја и модалитети и нивна класификација и избор на методите за истражување); утврдување на организационите и методолошките инструменти на статистичките истражувања (изработка на упатства, обрасци и упатства за работа, постапка за идентификација на статистичките единици и др.); собирање, контрола, обработка и објавување на статистичките податоци и информации и изработка на информации и статистички анализи.“

Член 4

Член 4 се менува и гласи:

„Податоците и информациите добиени со статистички истражувања се јавни и под еднакви услови им се достапни на сите субјекти на општествениот систем на информирање, освен податоците што претставуваат државна, воена, деловна или службена тајна.“

Член 5

Член 5 се менува и гласи:

„Статистичките истражувања ги организираат и вршат сојузната организација за статистика и надлежните органи во републиката и во автономната покраина.“

Статистички истражувања организираат и вршат, во рамките на својот делокруг, и сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи, сојузниот орган на управата надлежен за работи на правосудството и организацијата на сојузната управа, Народната банка на Југославија, Службата на општественото книговодство на Југославија, сојузната организација надлежна за работи на вработувањето, сојузната организација надлежна за работи на здравствената заштита, Сојузот на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување на Југославија и Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија.

Статистичките истражувања за вооружените сили и за појавите што се од интерес за вооружените сили ги организира и врши Сојузниот секретаријат за народна одбрана.“

Член 6

Член 6 се менува и гласи:

„Статистички истражувања се вршат врз основа на единствената методологија за присобирање, обработка и објавување на податоци и информации и на единствени статистички стандарди (дефиниции, номенклатури, класификации).“

Во организацијата и вршењето на статистичките истражувања се применуваат стандардите на општествениот систем на информирање.

Во извршувањето на работите од став 1 на овој член соодветните служби за информирање се должни меѓусебно да соработуваат.“

Член 7

По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Член 6а

Единствената методологија за статистички истражувања ја утврдува сојузната организација надлежна за работи на статистиката.

Методологијата на одделните статистички истражувања, во рамките на својот делокруг ги утврдуваат: сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи, сојузниот орган на управата надлежен за работи на правосудството и организацијата на сојузната управа, Народната банка на Југославија, Службата на општествено-то книговодство на Југославија, сојузната организација надлежна за работи на вработувањето, сојузната организација надлежна за работи на здравствената заштита, Сојузот на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување на Југославија, Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија и Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Единствени статистички стандарди утврдува сојузната организација надлежна за работи на статистиката, а за одделните статистички истражувања што ги спроведуваат во рамките на својот делокруг – органите и организациите од став 1 на овој член.

Решението за единствената методологија и решението за единствените статистички стандарди се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Основните начела и начинот на примената на единствените класификации од поширок општествен интерес (класификации на дејностите, стоките и услугите и др.) што се користат и во статистичките истражувања од интерес за целата земја, се уредуваат со сојузен закон.

Класификациите од став 5 на овој член, со стандардните називи и шифри, ги пропишува Сојузниот извршен совет.”

Член 8

Во член 14 став 2 зборовите: „директорот на Сојузниот завод за статистика“, се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за работи на статистиката.“.

Член 9

Во член 20 став 2 зборовите: „директорот на Сојузниот завод за статистика“, се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за работи на статистиката.“.

Член 10

Во член 21 став 1 зборовите: „од 1.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 500.000“.

Во став 2 по зборовите: „ќе се казни“ се додаваат зборовите: „за прекршок“, а зборовите: „од 500 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 100.000“.

Во став 3 по зборовите: „ќе се казни“ се додаваат зборовите: „за прекршок“.

Член 11

Во член 22 зборовите: „од 100 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „од 500 до 10.000“.

Член 12

Во член 7 став 1, член 8 став 1, член 9, член 12 став 1, член 14 став 2, член 17 став 1, чл. 18, 19 и член 20 став 2 зборовите: „овластените сојузни органи и организации“, се заменуваат со зборовите: „органите и организациите од член 5 став 2 на овој закон.“.

Во чл. 7, 9, 16, 17, 18 и 19 зборовите: „Сојузниот завод за статистика“ се заменуваат со зборовите: „сојузната организација надлежна за работи на статистиката“.

Член 13

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да утврди пречис-

тен текст на Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

910.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА РАБОТИТЕ И НАБАВКАТА НА ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ГАБАРИТИ НА ПЛОВНИОТ ПАТ НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Програмата на третата етапа на работите и набавката на опрема за обезбедување габарити на пловниот пат на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница во периодот од 1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 ноември 1986 година.

П бр. 641
19 ноември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРОГРАМАТА НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА РАБОТИТЕ И НАБАВКАТА НА ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ГАБАРИТИ НА ПЛОВНИОТ ПАТ НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува Програмата на третата етапа на работите и набавката на опрема за обезбедување габарити на пловниот пат на Дунав од Белград (1168 km) до југословенско-унгарската граница (1433 km) во периодот од 1986 до 1990 година (во натамошниот текст: Програмата), за чие извршување со посебен сојузен закон се обезбедени средства во износ од 2.742.836.000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат во согласност со одредбите на овој закон и со Програмата, која е негов составен дел.

Член 3

Програмата опфаќа:

- 1) изградба на хидротехнички објекти со кои се обезбедуваат утврдените габарити на пловниот пат за безбедна пловидба на 17 сектори на Дунав – 2.192.571.000 динари;
- 2) истражни работи (теренски истражни работи и изработка на хидраулички студии) – 26.724.000 динари;
- 3) снимање на теренот – 103.926.000 динари;
- 4) следење развојот на морфолошките промени – 17.815.000 динари;

5) студиски работи (прогноза на ефектите од проектираните водоградби и анализа на ефектите од изведените водоградби) – 26,859.000 динари;

6) изработка на проектно-техничка документација – 57,076.000 динари;

7) изградба на специјализирано пловило за контрола и следење на состојбата на пловниот пат и негово опремување со геодетски и други инструменти – 160,000.000 динари, од што во девизи 45,000.000 динари;

8) технички и други подготовки за изведување на работите – 157,865.000 динари.

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, може да врши измена на намената на средствата утврдени во став 1 на овој член.

Член 4

За спроведување на Програмата се грижи Установата за одржување на внатрешните пловни патишта (во натамошниот текст: Установата).

Дел од работите од Програмата што Установата не може да ги изврши, ќе им се отстапат на специјализирани организации на здружен труд.

Надзор над работите што според Програмата ги изведува Установата врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, а надзор над работите што ги изведуваат специјализирани организации на здружен труд врши Установата.

Член 5

За извршувањето на работите и за потрошокот на средствата за финансирање на Програмата, Установата е должна на Собранието на СФРЈ, секоја година до 31 март, да му поднесе извештај.

Член 6

Објектите за безбедност на пловидбата изградени во согласност со Програмата се средства во општествена сопственост што се користат за извршување на задачите и работите на сојузните органи.

За редовното одржување и функционирање на објектите од став 1 на овој член, во согласност со нивната намена, се грижи Установата.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА

НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА РАБОТИТЕ И НАБАВКАТА НА ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ГАБАРИТИ НА ПЛОВНИОТ ПАТ НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Програмата на третата етапа на работите и набавката на опрема за обезбедување габарити на пловниот пат на Дунав од Белград (1168 km) до југословенско-унгарската граница (1433 km) во периодот од 1986 до 1990 година, опфаќа:

1) изградба на хидротехнички регулациони објекти, крајбрежни насипи, паралелни градби, напери и прегради; теренски истражни работи со кои се утврдуваат постигнатите габарити на пловниот пат; хидрометрички и псамолошки мерења и изработка на хидраулични студии за постигнатите ефекти и подобрување на техничките решенија; теренски снимања на подлогите за изработка на инвестиционо-техничка документација; следење на развојот на морфолошките промени во пловниот пат пред и по извршените регулациони работи; студиски работи; анализи на ефектите од изведените регулациони градби и прогнози на ефектите од проектираните технички решенија и изработка на инвестиционо-техничка документација и изведувачки проекти, на следните сектори:

– Бездан–Казук, од 1425,20 до 1422,20 km, во должина од 3.000 m;

– Сига–Казук II, од 1409,00 до 1405,20 km, во должина од 4.000 m;

– Апатин, од 1405,00 до 1400,00 km, во должина од 5.000 m;

– Вемел–Петреш, од 1394,00 до 1384,70 km, во должина од 9.300 m;

– Аљмаш, од 1382,00 до 1379,00 km, во должина од 4.000 m;

– Стаklar, од 1374,50 до 1369,50 km, во должина од 5.000 m;

– Ердут–Богоево, од 1369,50 до 1360,50 km во должина од 9.000 m;

– Дал, од 1359,00 до 1350,00 km во должина од 9.000 m;

– Савуља, од 1350,00 до 1347,80 km во должина од 2.200 m;

– Мохово, од 1320,00 до 1.308,00 km, во должина од 12.000 m;

– Баноштор, од 1277,50 до 1267,50 km, во должина од 10.000 m;

– Футог, од 1267,50 до 1261,50 km, во должина од 6.000 m;

– Нови Сад, од 1253,50 до 1250,00 km, во должина од 3.500 m;

– Бешка, од 1235,50 до 1228,60 km, во должина од 7.500 m;

– Сланкамен, од 1228,00 до 1207,00 km, во должина од 21.000 m;

– Прелив, од 1207,00 до 1194,00 km, во должина од 13.000 m;

– Белјарица–Белград, од 1184,50 до 1180,00 km, во должина од 4.500 m, и од 1173,00 до 1163,00 km, во должина од 10.000 m;

2) изградба и опремување со геодетски и други инструменти на специјално пловило за контрола и следење на физичката состојба на пловниот пат;

3) работи на техничките и други подготовки за реализацијата на работите предвидени со Програмата;

911.

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметање на времето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДНОЕВРОПСКОТО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1987 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 1987 година почнува на 29 март во 2 h 00 мин 00 с, така што со поместувањето за еден час напред времето во 2 h 00 мин 00 с се смета како 3 h 00 мин 00 с.

2. Летното сметање на времето во 1987 година се завршува на 27 септември во 3 h 00 мин 00 с, така што со поместувањето за еден час на назад времето во 3 h 00 мин 00 с се смета како 2 h 00 мин 00 с.

3. Часот кој на 27 септември 1987 година, поради поместувањето за еден час на назад, се појавува двапати меѓу 2 h 00 мин 00 с и 3 h 00 мин 00 с, се означува првиот пат како час 2 А, а вториот пат како час 2 Б.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 465
3 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

912.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И НАДОМЕСТОТ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Во цените за нафтени деривати формирани во согласност со Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/86, 58/86 и 62/86) - (во натамошниот текст: Одлуката) се вклучени износите за посебни намени во согласност со прописот, и тоа за:

	Дин/1
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95)	0,111
2) плинско масло - дизел-гориво:	
- Д-1	0,123
- Д-2	0,126
- Д-3	0,128
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	0,126
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	0,126
	Дин/kg
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС)	0,150
6) млазно гориво	0,150
7) течен гас	0,150
8) авио-бензин	0,150

2. На цените за нафтени деривати формирани во согласност со Одлуката се додава износот за посебни намени, во согласност со самоуправната спогодба на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтни деривати и организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафтени деривати, и тоа за:

	Дин/1
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95)	3,444
2) гасно масло - дизел-гориво:	
- Д-1	1,492
- Д-2	1,504
- Д-3	1,512
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	1,504
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	1,504
	Дин/kg
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС)	1,100
6) млазно гориво	0,600
7) течен гас	0,600
8) авио-бензин	0,600

Износот од 2 динари по литар производ од одредбата под 1 и од 1 динар по литар производ од одредбите под 2, 3 и 4 и износот од 0,50 динари по килограм од одредбата под 5 став 1 на оваа точка ќе се користи за набавка на нафта за потребите на сојузните стокосни резерви.

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната дирекција за стокосни резерви кај Службата на општествено-то книговодство до 20 во месецот за претходниот месец.

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 1 одредба под 2 став 2 и став 2 одредби под 4 и 5 од Тарифата на основниот данок на промет која претставува составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 71/84, 39/85 и 11/86), организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб во пекар-

ници на течни горива и организациите на здружен труд - топлани на мазут не ги уплатуваат износите од став 2 на оваа точка.

3. На цените за нафтени деривати формирани во согласност со Одлуката се додава износот за посебни намени, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

	Дин/1
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95)	0,178
2) плинско масло - дизел-гориво:	
- Д-1	0,203
- Д-2	0,208
- Д-3	0,211
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	0,207
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	0,207
	Дин/kg
5) течен гас	0,300

4. На цените за нафтени деривати формирани во согласност со Одлуката се додава надомест за патишта, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

	Дин/1
1) моторен бензин:	
- МБ-86	12,785
- МБ-98	12,550
- БМБ-95	12,550
2) гасно масло-дизел-гориво	
- Д-1	12,696
- Д-2	12,864
- Д-3	13,102

5. На цените за моторни бензини МБ-86, МБ-98 и БМБ-95, дизел-гориво Д-1, Д-2 и Д-3, формирани во согласност со Одлуката, се додава надомест за патишта во согласност со соодветен договор и пропис на надлежниот орган на републиката односно надлежниот орган на автономната покраина, и тоа за:

	Дин/1
1) моторен бензин:	
- МБ-86	6,500
- МБ-98	6,721
- БМБ-95	6,721
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	2,500
- Д-2	2,500
- Д-3	2,500

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со договорот на републиките и автономните покраини, ќе се користат за повлекување и отплатување на странски кредити за развој на сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско производство.

6. На цените за моторни бензини МБ-86, МБ-98 и БМБ-95, формирани во согласност со Одлуката, се додава надомест за патишта во согласност со соодветен договор и пропис на надлежниот орган на републиката односно надлежниот орган на автономната покраина, и тоа за:

моторен бензин:	Дин/1
- МБ-98	5,00
- МБ-98	5,00
- БМБ-95	5,00

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за повлекување на странски кредити од меѓународни финансиски организации за развој на магистралните патишта и ќе се уплатуваат на посебна сметка кај надлежната служба на општественото книговодство во републиката и автономната покраина до 20 во месецот за претходниот месец.

7. На цените на нафтените деривати, формирани во согласност со Одлуката се додаваат износите, и тоа за:

	Дин/1
1) моторен бензин:	
- МБ-86	10,150
- МБ-98	9,000
- БМБ-95	9,000
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	4,300
- Д-2	4,200
- Д-3	4,200
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	4,700
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	4,650
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС)	2,310

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтни деривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство до 20 во месецот за претходниот месец.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на нафтни деривати и организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтни деривати ќе ја уплатуваат на сметката од став 2 на оваа точка позитивната разлика настаната по пребивањето на позитивните и негативните ефекти, и тоа: по основ на разликата во цената на нафтата и нафтените деривати на залихи, зголемените транспортни трошоци остварени во сувоземниот пат во однос на водениот пат, разликите помеѓу стварните цени на нафтата и цените на нафтата од точка 1 на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за нафта и нафтни деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/86) и цените формирани во согласност со Одлуката и разликите помеѓу цените на нафтените деривати на домашниот пазар и цените франко југословенска граница остварени во извозот на тие нафтни деривати.

Средствата од ст. 1 и 3 на оваа точка, согласно со самоуправната спогодба што ќе ја склучат организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на нафтни деривати, организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтни деривати, организациите на здружен труд што се занимаваат со увозот на нафта односно нафтни деривати, Организацијата на здружен труд Југословенски нафтовод и банките што го следат увозот на нафтата и по налозите на Народната банка на Југославија, ќе се користат:

1) за покритие на трошоците на краткорочните странски кредити за увоз на нафта и нафтни деривати, во согласност со енергетскиот биланс на Југославија и на курсните разлики настанати во врска со работи на увозот на нафта што се вршат како наплата на стоки и услуги извршени од страна на организациите на здружен труд од Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) за покритие на разликата во цената, на додатните транспортни трошоци и на додатните манипулативни трошоци, настанати по основ на позајмување на нафтни деривати од стоконите резерви до 31 декември 1985 година;

3) за покритие на обврските настанати до 31 март 1985 година по основ на одредбите од став 3 точка 10 на Одлуката за начинот на формирање на цените за нафта и нафтни деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/85) до нивното намирување;

4) за покритие на курсните разлики по странските кредити што за изградба на југословенскиот нафтовод ги користела Организацијата на здружен труд Југословенски нафтовод;

5) за покритие на курсните разлики настанати со користење на аванси за изведување на инвестициони работи и на средства од сметките на консигнаторите за плаќање на увозот на нафта во периодот од 28 февруари до 31 декември 1980 година и за покритие на трошоците на обно-

вените краткорочни странски кредити и на депозитите за увоз на нафта и нафтни деривати во 1981 година. Курсните разлики по овој основ се признаваат до 31 декември 1983 година;

6) за покритие на курсните разлики настанати по основ на одлагање на отплатите на краткорочните странски кредити што, согласно со Циришката спогодба се одложени во периодот од 27 март до 25 ноември 1983 година, односно во периодот од 17 јануари 1983 година до конечната отплата согласно со Договорот за краткорочните кредити што на 9 септември 1983 година го склучила Народната банка на Југославија со странски комерцијални банки;

7) за покритие на курсните разлики настанати од денот на користењето на девизите на други организации на здружен труд за плаќање на увозот на нафта и нафтни деривати во 1981 година до денот на купувањето на девизи за враќање на организациите на здружен труд односно до денот на динарското плаќање на тие организации;

8) за покритие на негативните ефекти по пребивањето на средствата согласно со став 3 од оваа точка.

8. На цените на нафтените деривати формирани во согласност со Одлуката се додава износот за враќање на царината и на другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат, и тоа на цените:

	Дин/1
1) на моторен бензин:	
- МБ-86	39,651
- МБ-98	44,787
- БМБ-95	47,569
2) на гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	41,926
- Д-2	41,683
- Д-3	41,470
3) на масло за ложење екстра лесно (ЕЛ)	17,932
4) на масло за ложење лесно специјално (ЛС)	17,703

	Дин/kg
5) на масло за ложење:	
- лесно (Л)	7,676
- средно (С)	6,831
- средно, нискосулфурно (СНС)	6,959
- тешко (Т)	5,906
- тешко, нискосулфурно (ТНС)	5,895
6) на млазно гориво	7,498
7) на течен гас	3,672
8) на примарен бензин	1,822
9) на битумен	4,046
10) на авио-бензин	10,653
11) на базно масло	10,506

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтни деривати и организациите на здружен труд што вршат непосредна продажба на нафтни деривати, се уплатуваат на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија кај Службата на општественото книговодство до 20 во месецот за претходниот месец.

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 1 одредби под 4 и 5 на Тарифата на основниот данок на промет, организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб во пекарници на течни горива и организациите на здружен труд – топлани на мазут, не ги уплатуваат износите од став 1 на оваа точка.

9. На цените на нафтените деривати формирани во согласност со Одлуката се додава износот за истражувања на нафта и гас и за разработка на наоѓалишта на нафта, и тоа на цените:

	Дин/1
1) на моторен бензин:	
- МБ-86	6,751
- МБ-98	8,090
- БМБ-95	9,763

	Дин/1
2) на гасно масло – дизел-гориво:	
- Д-1	6,901
- Д-2	6,708
- Д-3	6,519
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	7,372
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	7,281
5) течен гас	3,430
6) примарен бензин	4,131
7) битумен	1,735

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтни деривати и организациите на здружен труд што вршат непосредна продажба на нафтни деривати ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија до 20 во месецот за претходниот месец.

Средствата од став 1 на оваа точка се користат за намените од тој став за финансирање на заедничката програма за истражување на нафта и гас во земјата и во странство што организациите на здружен труд што се занимаваат со производство и промет се должни да ја донесат најдоцна до 30 јуни 1987 година.

Средства од став 1 на оваа точка сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката им ги одобрува на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство односно со истражување на нафта и гас, сразмерно со нивните финансиски вложувања во тие истражувања во претходната година и во првото полугодие текуштата година, а врз основа на податоците на Опшното здружение на организациите на нафтено стопанство на Југославија. До усвојувањето на заедничката програма за истражување на нафта и гас во земјата и во странство сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката ќе одобрува исплата на средствата од став 1 на оваа точка во височина од 90%.

10. На цените на моторните бензини МБ-86, МБ-98 и БМБ-95 и на гасните масла – дизел-горива Д-1, Д-2, Д-3, формирани во согласност со Одлуката се додава надомест за развој на рудниците за јаглен во износ од 1,20 динари по еден литар; на цените на маслото за горење екстра лесно (ЕЛ) и на маслото за горење лесно специјално (ЛС) формирани во согласност со Одлуката – износ од 2,20 динари по еден литар; а на цените на другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) формирани во согласност со Одлуката – износ од 0,60 динари по еден килограм.

Ако другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) служат како технолошко гориво, на цените на тие масла формирани во согласност со Одлуката се додава надомест за развој на рудниците за јаглен во износ од 0,25 динари по еден килограм.

Под други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) што служат како технолошко гориво, во смисла на став 2 од оваа точка, се подразбираат масла за горење што се трошат за технолошки цели во следните процеси: во производството на сурово железо во високи печки; во производството на челик во Сименс-Мартинови печки; во производството на алуминиумот – во сите фази (во процесот на расчленување на боксит со помош на натриум-хидроксид); во процесот на впарување на бази заради добивање на глина; во производството на глина во фазата на калцинација односно печење на алуминиум-хидрат; во процесот на одржување на електролитен алуминиум во течна состојба на определена температура што се врши во собирни печки; во производството на леарски легури во алуминиум во собирни печки; во производството на фероникел; во производството на цемент; во производството на бакренево во пламени печки; за топење на влошки за рафиниција во топилници на олово, цинк и антимон; во производството на огноотпорни материјали во ротациони печки; во процесот на синтерирање на керамички производи; за топење на сировини (кварцен песок, доломит, натриум-фелдспат, калцинирана сода и др.) во стакларски

печки; во производството на амбалажно и шупликаво стакло; во прехранбената индустрија (производство на шеќер и масло за јадење); во индустријата на градежни материјали; во термоелектраните на јаглен во кои мазутот се користи за потпала; во термоелектраните – во топлани на мазут со моќност поголема од 30 MW и во топлани во градовите каде што започнале да работат до 31 декември 1983 година.

Како доказ дека другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) служат како технолошко гориво во смисла на став 2 од оваа точка се поднесува писмена изјава и писмена нарачка.

Одредбите од став 1 на оваа точка не се однесуваат на гасно масло, дизел-гориво Д-2 што земјоделските организации на здружен труд го набавуваат за погон на своите трактори и за земјоделска механизација и трактори и земјоделска механизација на нивните кооперанти – индивидуални производители.

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтни деривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка во републиката односно автономната покраина во која се врши прометот на тие нафтни деривати, а ќе се користат во согласност со договорот и прописите на републиките и автономните покраини за развој на рудниците за јаглен во Југославија.

Ако големите потрошувачи набавуваат нафтни деривати директно од производителот, производителот е должен износот на надоместот од ст. 1 и 2 на оваа точка да го уплати на соодветна сметка во републиката односно автономната покраина во која се врши крајната потрошувачка на нафтените деривати.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 479
21 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

913.

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“, И ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ – МЕГУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“, за 1986 година изнесува 6.000 динари, а за „Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори – 9.000 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 470
3 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с.р.

914.

Врз основа на член 373 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН И ЗАМЕНИК НА ЧЛЕН НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ПРИ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

1. Се разрешуваат од должноста член на второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет Благое Николиќ и заменик на член на таа комисија Драче Димитриевиќ.

2. Се именува за член на второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет Радован Чобељиќ, досегашен заменик на член на таа комисија.

3. Се именуваат за заменици на членови на второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет д-р. Бранислав Милошевиќ, советник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа и Драгиша Гаиќ, шеф на секторот - самостоен советник во Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

С. п. п. бр. 1876
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

915.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/78, 1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/86), во точка 1 под а по потточка 2 се додава нова потточка 3, која гласи:

„3) Александар Донеv, член на Советот на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија, како делегат на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија”.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1054/1-86
6 ноември 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

916.

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85) и член 66 став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГО ОПШТЕСТВЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО**

1. Во Одлуката за условите за давање одобрение на организација на здружен труд и на друго општествено правно лице да држат девизи во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85, 19/86 и 33/86), во точка 1 став 1 зборовите: „првокласен коресподент на банката овластена за работи со странство”, се бришат.

2. Во точка 2 по одредбата под 4) се додава нова одредба под 5), која гласи:

„5) за плаќањата во врска со реализацијата на работите што ги одобриле надлежните сојузни органи во согласност со одредбите на Одлуката за работите на посредување во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/85) - со позитивно мислење на Народната банка на Југославија за височината на износот и рокот на држењето на девизи во странство.”

3. Во точка 3 став 2, во последната реченица зборовите: „во валута што не е пропишана” се заменуваат со зборовите: „во локална валута и позитивно мислење на домашната овластена банка за бонитетот на странската банка”.

4. Точка 4 се брише.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 149
28 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната
банка на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

917.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85, 38/86 и 59/86) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86 и 44/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86), одредбата на точка 21 се менува, така што да гласи:

„21. Банките можат да користат примарна емисија по утврдените стапки на реесконтот од оваа одлука врз основа на дадени кредити на организациите на здружен труд, според документацијата што служи како основ за користење на примарната емисија.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 150
28 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 38
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Работната организација за надворешна трговија во Белград, „Југоселектро” пред Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на член 38 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82, 77/82 и 75/85). Предлагачот смета дека оспорената одредба од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување не е во согласност со Уставот на СФРЈ, бидејќи паричните надомести по основ на инвалидност треба да се остваруваат во заедницата на пензиското и инвалидското осигурување, а не – во работната организација во која што работодавецот до настапувањето на инвалидност.

2. Со став 1 на член 38 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е пропишано право на осигуреникот да работи со работно време што одговара на преостанатата работна способност, право на преквалификација или доквалификација, право на распоредување на други соодветни работи односно работни задачи и право на соодветни парични надомести, што ги остварува во организацијата во којашто работодавецот до настапувањето на инвалидност, под условите и на начинот што се утврдени со самоуправен општ акт на организацијата, во согласност со закон.

3. Со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување во смисла на член 281 став 1 точка 6 од Уставот на СФРЈ, се уредуваат основните права од пензиското и инвалидското осигурување. Согласно со таа одредба од Уставот на СФРЈ, со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е утврдено правото на осигуреникот кај кого, како инвалид на трудот, постои преостанатата работна способност да работи со работно време што ѝ одговара на преостанатата работна способност и тоа право, како и правото на парични надомести во врска со остварувањето на тоа право да го остварува во организацијата во којашто работодавецот до настапувањето на инвалидност. Бидејќи Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување ги утврдува само основните права од пензиското и инвалидското осигурување, тој закон не може непосредно да го уредува прашањето за надомест на трошоците за остварување на првото на паричен надомест бидејќи тоа прашање поблиску се уредува со одредбите на републичките односно одредбите на покраинските закони за пензиското и инвалидското осигурување, односно со самоуправните општи акти, во согласност со законот. Според тоа, Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување не е несогласен со Уставот на СФРЈ поради тоа што не пропишал надоместување на трошоците што ги има организацијата на здружен труд при остварувањето на право-

то на нејзин работник на парични надомести што ги остварува во организацијата по основ на труд со скратено работно време. Притоа треба да се има предвид дека според одредбите на Законот на СР Србија за пензиското и инвалидското осигурување организацијата на здружен труд секогаш не ги поднесува трошоците за остварување на ова право, туку тие трошоци, во определени случаи, ги поднесува и Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 22 октомври 1986 година, врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, едногласно донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбата на став 1 од член 38 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател Иван Франко и судиите – Милован Бузаниќ, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Мило-сав Стијовиќ, д-р Александар Фира и Душан Штрбац.

У бр. 260/86
22 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с. р.

ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА
ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 25, 26, 27 И 31 НА САМОУПРАВ-
НАТА СПОГОДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБО-
ТАТА, ОСТВАРУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ЗА-
ЕДНИЧКИОТ ПРИХОД, ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ
НА ЗДРУЖЕНИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА
РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ДЕЛО” НА РЕЛАЦИЈАТА НА ФАСАДЕРСКИ РАБО-
ТИ НА ОБЈЕКТОТ ВО УЛИЦА ТРУБНИКОВСКИ ПЕ-
РЕУЛОГ БРОЈ 19 ВО МОСКВА**

1. Уставниот суд на Југославија, по повод иницијативата на Андреј Дебенак од Белград, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите од чл. 25, 27 и 31 од наведената самоуправна спогодба поради тоа што со овие одредби е уредено личните доходи на работниците на работа во странство да се изразуваат, пресметуваат и исплатуваат во девизи.

Уставниот суд на Југославија, во текот на постапката, поради тие причини ја прошири постапката и на оценување на уставноста и законитоста на член 26 од Спогодбата.

2. Со оспорените одредби се определени личните доходи на работниците по час и нормативите на работа во клириншки долари, со тоа што во тие износи се пресметани и примањата на работниците по основ на минат труд, прекувремена работа, теренски додаток, одвоен живот и др. Според овие одредби раководителот на градилиштето е обврзан личните доходи на работниците да ги пресметува во клириншки долари и во динари.

3. Во одговорот на решението за поведување постапка Работната организација „Дело” истакна дека со оспорените одредби се уредени стартните основи и нормативите на работа за утврдување на личните доходи на работниците во клириншки долари, но дека девизниот дел на личниот доход го исплатува непосредно на девизните сметки на работниците главниот изведувач на работите Работната организација „Напред” – Белград, а Работната организација „Дело” – само динарскиот дел во височина од 30% од личниот доход. Поради тоа што личниот доход на работниците е утврден во клириншки долари, судот на здружен труд со конечна одлука им утврди на работниците и право

на наплата на курсната разлика и покрај тоа што со Спогодбата е определен т.н. фиксен курс на доларот. Во одговорот е истакнато и тоа дека Работната организација „Дело“ не остварила доход на предметниот објект во странство, па исплатата на наведената курсна разлика би паднала врз товар на текушниот доход односно врз товар на доходот на работниците што работеле во земјата.

4. Според одредбите на член 259 став 3 од Уставот на СФРЈ, секој кој располага со општествени средства врши плаќање и други работи на платниот промет на начин определен со сојузен закон.

Со доредбите на член 10 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) е уредено сите обврски и права и сите работи што гласат на пари, меѓу домашни лица, да се изразуваат во динари и да се извршуваат во средства на плаќање што гласат на динари, со тоа што исклучоците можат да се уредат само со сојузен закон.

Со одредбите на член 24 од Законот за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85) е уредено организациите на здружен труд што изведуваат инвестициони работи во странство да им исплатуваат на работниците, за време на работата во странство, личен доход и други лични примања во динари и во странска валута.

Бидејќи со оспорените одредби е уредено личниот доход на работниците на работа во странство да се изразува во клириншки долари односно во девизи, Уставниот суд оцени дека тие не се согласни со Уставот на СФРЈ и со наведените одредби на сојузните закони.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 до Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 18 септември 1986 година донесе, со мнозинство на гласови,

О д л у к а

Се поништуваат одредбите на чл. 25, 26, 27 и 31 од Самоуправната спогодба за организацијата на работата, остварувањето и распределбата на заедничкиот приход, за правата и обврските на здружените основни организации и работниците на Работната организација „Дело“ - Белград на релацијата на фасадерски работи на објектот во улица Трубниковски Переулук број 19 во Москва.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател на Судот - Иван Франко и членови на Судот - Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ и Душан Штрбац.

У-бр. 91/86
18 септември 1986 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија.
Иван Франко, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 37 ДО 50 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ И ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ГЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ“ ВО БЕЛГРАД

1. Основниот суд на здружениот труд во Белград поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на чл. 37 до 50 од Правилникот за меѓусебните односи и за личните доходи на работниците на работа во странство, што го уредуваат правото на работниците на наплата на надоместот на личниот доход во девизи.

Поради тие причини работникот Славко Цветковиќ даде иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на наведените одредби.

2. Со оспорените одредби на чл. 44, 45, 48, 49 и 50 од Правилникот е уредено, меѓу другото, правото на работниците на работа во странство на годишен одмор платен во девизи, сразмерно со времето поминато на работа во странство, и правото на надомест на личниот доход во странска валута за време на платено отсуство од работа што работниците го користат во земјата.

Со оспорените одредби на чл. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 и 47 од Правилникот се утврдени правата и обврските на работниците на привремена работа во странство, и тоа:

- на годишен одмор, според Правилникот за работните односи што важи за сите работници, со зголемување на годишниот одмор зависно од климатските услови на работата;

- на неплатено отсуство од работа до пет работни дена во секои два месеца, ако тоа не ја смеќава редовната работа;

- годишниот одмор, на кој стекнал право, да го искористи пред заминувањето на работа во странство или тој одмор да го искористи по враќањето од работа во странство;

- на платена авионска карта при заминувањето и враќањето од годишниот одмор;

- на продолжен годишен одмор поради отежнати услови за работа;

- времето поминато на пат заради користење на годишен одмор во земјата да се смета во годишниот одмор.

3. Работната организација „Геолошки институт“ во Белград даде одговор на предлогот за поведување постапка и на поднесената иницијатива во актот број 1486 од 5 март 1986 година.

Во одговорот наведе дека смета оти оспорените одредби не се согласни со Уставот и со закон.

На јавната расправа, одржана на 8 април 1986 година, претставникот на Основниот суд на здружениот труд во Белград истакна дека не е согласно со Уставот и со сојузните закони со самоуправните општи акти да се утврдуваат личните доходи на работниците во девизи. Височината на надоместот на личните доходи за време на престој на работниците во земјата би требало да се определува врз основа на личните доходи остварени во земјата бидејќи поголеми лични доходи на работниците на работа во странство се определени поради поголемите животни трошоци.

Претставниците на „Геолошкиот институт“ во Белград го поддржаа излагањето на претставникот на Основниот суд на здружениот труд.

4. Според одредбите на член 259 став 3 од Уставот на СФРЈ, секој што располага со општествени средства врши плаќања и други работи на платен промет и депонира парични средства на начинот определен со сојузниот закон. Со одредбите на член 19 од Уставот на СФРЈ е определено работниците во здружениот труд да распоредуваат дел од доходот за лични доходи и заедничка потрошувачка.

Согласно со наведените уставни одредби, со член 10 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) е уредено сите обврски и права меѓу домашни лица да се изразуваат во динари и извршуваат во средства за плаќање што гласат во динари. Ова решение е содржано и во Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), според кој организациите на здружен труд и други општествени правни лица немаат девизни сметки, ниту стекнуваат доход во девизи, а плаќања и наплата со странство во девизи вршат овластените банки.

Правата на организациите на здружен труд што изведуваат инвестициони работи во странство на плаќање и наплата во девизи поблиску се уредени со Законот за изведување инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85). Со член 24 од овој закон е уредено организациите на здружен труд што изведуваат инвестициони работи во странство да им исплатуваат на работниците, за време на работата во странство, личен доход и други лични примања во динари и во странска валута, со тоа што тој дел од личниот доход можат да го плаќаат и во конвертибилната валута, во која е договорено плаќањето на работите.

Исплатата на дел од личниот доход во странска валута е одобрена со овој закон заради намирување на живот-

ните трошоци на работниците за време на работата односно престојот во странство.

Уставниот суд ги разгледуваше и наводите дека оспорените одредби не се согласни со Уставот и поради тоа што со нив се определува надоместот на личниот доход за време на годишен одмор и на платено отсуство според просекот на личните доходи остварени во странство и заведе став дека ваквото определување на овие надомести не е несогласно со Уставот и со закон.

Поради наведените причини Уставниот суд оцени дека оспорените одредби на чл. 44, 45, 48, 49 и 50 од Правилникот не се согласни со Уставот на СФРЈ и со наведените сојузни закони.

Оспорените одредби на чл. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 и 47 од Правилникот, според оцената на Уставниот суд, се согласни со Уставот на СФРЈ и со сојузните закони. Со нив се уредени правата на работниците на годишен одмор, платено отсуство од работа и др. на начинот како што овие прашања инаку се уредуваат и за другите работниците во земјата, согласно со Уставот и со закон.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 18 септември 1986 година донесе, со мнозинство на гласови,

О д л у к а

Се поништуваат одредбите на чл. 44, 45, 48, 49 и 50 од Правилникот за меѓусебните односи и за личните доходи на работниците на работа во странство на Работната организација „Геолошки институт“ во Белград од 2 септември 1981 година.

Се одбива предлогот да се утврди дека не се согласни со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон одредбите на чл. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 и 47 од истиот правилник.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател на Судот Иван Франко и членовите на Судот: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стиовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У. бр. 66/86
18 септември 1986 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија.
Иван Франко, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за утврдување составот на Сојузниот комитет за наука и технологија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86 се поткраднале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Во точка I по зборот: „технологиија“ треба да се додаат испуштените зборови: „се делегирани“.

Во одредбата под а) наместо зборовите: „се делегирани од определени органи“ треба да стојат зборовите: „од страна на определени сојузни органи“.

Во одредбата под 11) наместо зборот: „академијата“ треба да стои зборот: „академиите“, а во одредбата под 12) наместо зборот: „Миленко“ треба да стои зборот: „Милинко“.

Во одредбата под б) одредба под 8) наместо зборот: „Хамити“ треба да стои зборот: „Хамити“.

Од Сојузниот комитет за наука и технологија, Белград, 13 ноември 1986 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1986 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/86, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА

Во точка 4, наместо зборовите: „со тоа што затекнатата состојба на тие пласмани на ден 30 септември 1986 година не можат да ја зголеμουваат во периодот од 1 октомври до 31 декември 1986 година“, треба да стојат зборовите: „со тоа што состојбата на тие пласмани на ден 30 ноември и 31 декември 1986 година неможе да биде поголема од нивната состојба на ден 30 септември 1986 година.“

Од Народната банка на Југославија, Белград, 20 ноември 1986 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ

I

Се отповикува
Густав Задник од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Бангладеш.

II

Се назначува
Калман Фехер, досегашен генерален директор на новинско-издавачко-печатарската работна организација „Форум“ – Нови Сад, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Бангладеш.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 39
23 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА

I

Се отповикува:

Блажо Мандиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Португалија.

II

Се назначува

Душан Вучиќ, досегашен шеф на кабинетот на Претседателот на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Португалија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 40
29 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СУРИНАМ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СУРИНАМ

I

Се отповикува

д-р Јанко Лазаревски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Суринам со седиште во Џорџтаун.

II

Се назначува

Марин Гершковиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кооперативна Република Гвајана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Суринам со седиште во Џорџтаун.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 41
30 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ТРИНИДАД И ТОБАГО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ТРИНИДАД И ТОБАГО

I

Се отповикува

д-р Јанко Лазаревски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Тринидад и Тобаго со седиште во Џорџтаун.

II

Се назначува

Марин Гершковиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кооперативна Република Гвајана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Тринидад и Тобаго со седиште во Џорџтаун.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 42
31 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 167 став 2 и член 236 став 1, а во врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Се разрешува од должноста директор на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали Милисав Воичиќ, со 31

декември 1986 година, поради исполнување на условите за престанување на работниот однос по сила на законот.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1849
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 236 став 1, а во врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешува од должноста директор на Архивот на Југославија д-р Сидо Марјановиќ, со 31 декември 1986 година, поради истекот на времето на кое е назначена.

На именуваната ѝ престанува работниот однос со 31 декември 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1850
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА МУЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешува од должноста директор на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија Даница Абрамовиќ, со 31 декември 1986 година, поради истекот на времето на кое е назначена.

На именуваната ѝ престанува работниот однос со 31 декември 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1851
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за основање Служба за работи на преведување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ

Се разрешува од должноста директор на Службата за работи на преведување Бранко Марин, со 31 декември 1986 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1852
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешни работи Гавро Церовиќ, со 31 декември 1986 година, поради исполнување на условите за престанување на работниот однос по сила на законот.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1854
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Александар Божовиќ, со 31 декември 1986 година, поради исполнување на условите за престанување на работниот однос по сила на законот.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1855
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-

ните инвалиди Светозар Симовиќ, со 31 декември 1986 година, поради исполнување на условите за престанување на работниот однос по сила на законот.

На именувањето му престанува работниот однос со 31 декември 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1857
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 и член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста помошник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет Јагош Голубовиќ, со 31 декември 1986 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

На именувањето му престанува работниот однос со 31 декември 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1861
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 и член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА НАЧАЛНИКОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ ПРИ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советник на началникот на Службата за персонални работи при Сојузниот извршен совет Јован Ѓрбиќ, со 31 декември 1986 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

На именувањето му престанува работниот однос со 31 декември 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1862
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува м-р Славољуб Станиќ, помошник на сојузниот секретар за финансии.

С. п. п. бр. 1863
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Се назначува за помошник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија м-р Чедомир Ковачевиќ, раководен работник на располагање.

С. п. п. бр. 1864
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО

За помошник на директорот на Сојузната управа за контрола на летањето се назначува Радосав Урошевиќ, полковник на ЈНА.

С. п. п. бр. 1865
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИКОТ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Се разрешува од должноста заменик на директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод м-р Здравко Ми-чевиќ, со 31 октомври 1986 година, заради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1866
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешни работи Драгослав Пеиќ, со 11 октомври 1986 година, заради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1867
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Новак Прибикивиќ, со 18 октомври 1986 година, заради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1868
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи Светомир Јакиќ, со 31 октомври 1986 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 1869
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство д-р Франчек Пајенк, со 31 октомври 1986 година, заради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1870
6 ноември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
909. Закон за измени и дополненија на Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја — — — — —	1801
910. Закон за Програмата на третата етапа на работите и набавката на опремата за обезбедување габарити на пловниот пат на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница во периодот од 1986 до 1990 година — — — — —	1802
911. Одлука за денот и моментот на преминување на летно сметање на времето и за денот и моментот на поместување на средноевропското зонско време во 1987 година — — — — —	1803
912. Одлука за определување на износите за посебни намени и надомести при утврдувањето на цените на нафтени деривати — — — — —	1804

Страна	Страна
913. Одлука за претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“, и претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори за 1986 година — — — — — 1806	Одлука за оцена на уставноста и законитоста на одредбите од член 25, 26, 27 и 31 на Самоуправната спогодба за организацијата на работата, остварувањето и распределбата на заедничкиот приход, за правата и обврските на здружените основни органи и на работниците на Работната организација „Дело“ на релацијата на фасадерски работи на објектот во улица Трибуни-ковски Переулог број 19 во Москва — — — — — 1808
914. Решение за разрешување и именување член и заменик на член на второстепната дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет — 1807	
915. Решение за дополнење на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди — — 1807	Одлука за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на чл. 37 до 50 од Правилникот за меѓусебните односи и за личните доходи на работниците на работа во странство на Работната организација „Геолошки институт“ во Белград — — — — — 1809
916. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за условите за давање одобрение на организација на здружен труд и на друго општествено правно лице да држат девизи во странство — — — 1807	Исправка на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за наука и технологија — 1810
917. Одлука за измени и дополнења на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1986 година — — — — — 1807	Исправка на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1986 година — — — — — 1810
Одлука за оценување на уставноста на член 18 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — — — 1808	Укази — — — — — 1810
	Назначувања и разрешувања — — — — — 1811

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. – Уредник КРСТЕ ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1.